

Изјава за користење на податоци

Јас како корисник на веб страницата kontakt.org.mk, сум согласен/согласна, моите податоци и CV внесени и прикачени на kontakt.org.mk, да бидат достапни и обработени од страна на членовите на kontakt.org.mk

Политика за приватност - заштита на лични податоци

Заштитата и сигурноста на вашите лични податоци се една од приоритетните задачи на Kontakt.org.mk .Ние посветуваме особено внимание на правото на приватноста и заштитата на личните податоци на нашите корисници. Ние го цениме Вашиот интерес за нашата веб страница и Ви благодариме за посетата на нашиот веб-сајт.

Кога креирате кориснички профил на Kontakt.org.mk, ние ги собираме и чуваме податоците потребни за да го креирате Вашиот профил. Со користење на веб-страната на Реклама5 и верифицирањето на Вашиот кориснички профил, се согласувате за собирање, обработка и користење на Вашите лични податоци од нашата компанија.

Тие податоци се:

- Име и Презиме
- Е-маил адреса
- Телефон за контакт
- Локација
- Податоци на огласот
- ИП адреса

Податоците кои ги собираме, се чуваат кај нас во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

За подетални информации посетете ја веб страницата Дирекцијата за заштита на лични податоци на Р.Македонија dzlp.mk.

Вашите лични податоци се користат исклучиво за овозможување на нашите услуги и подобрување на истите. Личните податоци нема да бидат откриени без ваша согласност на трети лица. Обработка на Вашите лични податоци за друга цел, може да се врши врз основа на Ваша претходна писмена согласност. Од наша страна се користат соодветни технички безбедносни мерки за да ги заштитиме Вашите податоци доставени до нас. Нашите безбедносни мерки постојано се унапредуваат во согласност со технолошкиот развој,но сепак не може во целост да се гарантира дека безбедносните мерки ќе спречат трети лица од нелегална употреба на истите.Од тие причини доколку имате сознанија за такво нешто,Ве молиме веднаш да не известите како би можеле соодветно да реагираме.

Во секој момент Вие може да извршите промена, ажурирање, корекција или целосно отстранување на Вашите лични податоци и информации,со соодветно барање доставено до нашата компанија.

Плаќање со платежни картички се врши со податоци кои поради безбедност при комуникацијата преку интернет се шифрираат со користење посебен SSL (Secure Socket Layer) протокол.

Од безбедносни причини вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи. Секако Реклама5.мк исто така во истражна постапка најтесно соработува со властите.

Согласно Законот за заштита на лични податоци, овие информации ќе бидат архивирани во нашата компанија во рок не подолг од една година по завршување на рокот на траење на Вашиот кориснички профил, по кое нешто истите ќе бидат избришани.

Пред истекот на овој рок, податоците можат да бидат избришани, врз основа на ваше писмено барање, со тоа што сите евентуално одговорности поради тоа ќе паднат на Ваш товар, односно нашата компанија нема да ги сноси последиците кои евентуално можат да произлезат од Вашето барање.

Со поднесување на вашите податоци за употреба, вие се согласувате за ваквото складирање на податоци и трансфер на истите према трети лица, по ваше барање. При тоа се превземаат сите соодветни мерки со цел обезбедување и заштита на вашите лични податоци во согласност со законските прописи.

Податоците ќе бидат складирани на посебни безбедносни сервери и истите ќе бидат соодветно криптирани за поголема безбедност.

При тоа напоменуваме дека електронските преноси на информации не се целосно безбедни и не можеме да гарантираме целосна заштита и безбедност на истите. Нашата компанија гарантира дека ќе ги превземе сите неопходни мерки за заштита на податоците кои ги добиваме по електронски пат.